



Grant Thornton

Посебни финансиски извештаи  
и Извештај на независниот ревизор

Макпромет АД, Штип

31 декември 2016 година

## Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон посебните финансиски извештаи	8
Прилози	



## Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO  
Sv. Kiril i Metodij 52 b - 1/20  
1000 Skopje  
Macedonia

T +389 (2) 3214 700  
F +389 (2) 3214 710  
[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)

До раководството и акционерите на

Макпромет АД, Штип

### Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Макпромет АД, Штип („Аруштвото“), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2016 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 35.

#### *Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи*

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебните финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објазувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 19 од 2010 година

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на сèкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

#### *Основа за мислење со резерва*

Како што е објавено во Белешката 10 кон придржните посебни финансиски извештаи, салдото на финансиските побарувања со состојба на 31 декември 2016 година, кое се однесува на краткорочни позајмици дадени во најголем дел на поврзани субјекти, изнесува 13,729 илјади Денари. Друштвото не направи проценка на ризикот ниту има признаено било какво резервирање поради оштетување на овие пласмани. Освен тоа, не се направени соодветни обелоденувања во согласност со МСФИ 7 - Финансиски инструменти: Обелоденувања, кои се однесуваат на обемот и природата на ризиците поврзани со портфолиото на овие пласмани на датумите на известување. Расположливите податоци и информации не ни овозможија да направиме сопствени проценки и со разумна сигурност да го утвдиме износот на потребната резервација поради оштетување на финансиските побарувања, која може да има материјално значаен ефект врз финансиската состојба и резултатот од работењето на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2016.

Како што е објавено во анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите во Белешката 11 кон придржните посебни финансиски извештаи, салдото на побарувањата од купувачи со состојба на 31 декември 2016 година вклучува побарувања во износ од 33,943 илјади Денари (2015: 24,955 илјади Денари), кои се постари од една и повеќе години и за кои постои значајно сомневање во можноста за нивна наплата. Друштвото нема направено проценка на оштетувањето на погоре споменатите побарувања, ниту пак има признаено во своите финансиски извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2016 било какво резервирање поради оштетување на овие побарувања. Поради природата на расположливите податоци и информации ние не бевме во состојба да направиме сопствени проценки и со разумна сигурност да го утвдиме износот на потребната резервација поради оштетување на побарувањата од купувачите, која може да има материјално значаен ефект врз финансиската состојба и резултатот од работењето на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2016.

#### *Мислење со резерва*

Наше мислење е дека, освен за можниот ефекти од прашањата на кои што се укажува во поглавјето “Основа за мислење со резерва”, посебните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото Макпромет АД, Штип на ден 31 декември 2016 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

**Останати прашања**

Посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година се ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот извештај од 14 март 2016 година изразил мислење без резерв.

**Извештај за други правни и регулативни барања**

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2016 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016.

Скопје,

30 мај 2017 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје



Управител  
Марјан Андонов



Овластен ревизор  
Марјан Андонов

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Саборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

## Извештај за финансиската состојба

	Белешка	31 декември 2016 000 МКД	31 декември 2015 000 МКД
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	5	59,806	57,218
Нематеријални средства	6	366	383
Вложувања во недвижности за изнајмување	7	46,742	48,170
Вложувања во подружници	9	1,625	1,625
		<b>108,539</b>	<b>107,396</b>
<b>Тековни средства</b>			
Финансиски побарувања	10	13,729	14,908
Побарувања од купувачи и останати побарувања	11	57,689	60,257
Парични средства и еквиваленти	12	17,026	5,824
		<b>88,444</b>	<b>80,989</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>196,983</b>	<b>188,385</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал	13	186,940	186,940
Акумулирана (загуба)		(22,921)	(25,599)
<b>Вкупно капитал</b>		<b>164,019</b>	<b>161,341</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Нетековни обврски</b>			
Обврски по финансиски наем	14	1,609	-
		<b>1,609</b>	-
<b>Тековни обврски</b>			
Позајмици и тековна доспеаност на фин.наем	14	4,380	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	15	26,593	27,044
Обврски за данок на добивка		382	-
		<b>31,355</b>	<b>27,044</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>32,964</b>	<b>27,044</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>196,983</b>	<b>188,385</b>

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 13 март 2017 година и потпишани во негово име од:

Г-ѓа Пиха Стерјова  
Извршен Директор



## Извештај за сеопфатната добивка

Белешка	Година што завршува на 31	
	декември	
	2016 000 МКД	2015 000 МКД
Приходи од продажба		
Останати деловни приходи	16 17	13,544 19,477
Набавна вредност на продадени готови производи		
Потрошени материјали и услуги	18	(1,293) (2,702)
Трошоци за користи на вработени	19	(6,082) (11,661)
Депрецијација и амортизација	5,6,7	(13,103) (7,831) (7,841)
Останати деловни трошоци	20	(10,100) (6,293)
<b>Добивка / (загуба) од деловно работење</b>		<b>3,241 (3,167)</b>
Финансиски приходи	21	- 966
Финансиски расходи	21	(181) (181)
Финансиски (расходи)/ приходи, нето		860
<b>Добивка / (загуба) пред оданочување</b>		<b>3,060 (2,307)</b>
Данок на добивка	22	(382)
<b>Добивка / (загуба) за годината</b>		<b>2,678 (2,307)</b>
Останата сеопфатна добивка за годината		-
<b>Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) за годината</b>		<b>2,678 (2,307)</b>
Добивка / (Загуба) за сопствениците		2,678
<b>Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) за сопствениците</b>		<b>(2,307) 2,678 (2,307)</b>
<b>Заработка / (загуба) по акција (Денари по акција)</b>		
- Основна и разводната	23	45 (38)

## Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Акумулирана (загуба)	000 МКД
			Вкупно
<b>На 01 јануари 2016 година</b>	<b>186,940</b>	<b>(25,599)</b>	<b>161,341</b>
Трансакции со сопствениците	-	-	-
Добавка за годината	-	2,678	2,678
Останата сеопфатна добавка	-	-	-
Вкупна сеопфатна добавка	-	2,678	2,678
<b>На 31 декември 2016 година</b>	<b>186,940</b>	<b>(22,921)</b>	<b>164,019</b>
<b>На 01 јануари 2015 година</b>	<b>186,940</b>	<b>(23,292)</b>	<b>163,648</b>
Трансакции со сопствениците	-	-	-
(Загуба) за годината	-	(2,307)	(2,307)
Останата сеопфатна добавка	-	-	-
Вкупна сеопфатна добавка	-	(2,307)	(2,307)
<b>На 31 декември 2015 година</b>	<b>186,940</b>	<b>(25,599)</b>	<b>161,341</b>

## Извештај за паричните текови

	Белешка	Година што завршува на 31 декември	
		2016 000 МКД	2015 000 МКД
<b>Оперативни активности</b>			
Добивка / (загуба) пред оданочување		3,060	(2,307)
<i>Усогласување за:</i>			
Депрецијација и амортизација	5,67	7,831	7,841
Отпис на побарувања од купувачи	11,20	383	3,356
Приходи од продадени недвижности, постројки и опрема	5,17	(1,543)	(21,974)
Неотишана вредност од продадени недвижности, постројки и опрема	5,20	148	806
<u>Расходи/(приходи) од камати, нето</u>	<u>21</u>	<u>171</u>	<u>102</u>
<i>Оперативна добивка/(загуба) пред промени во обртниот капитал</i>		10,050	(12,176)
<i>Промени во обртниот капитал</i>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	2,185	(19,274)	
Обврски кон добавувачи	(451)	17,816	
Обврски по финансиски наем	2,689	-	
<i>Оперативна добивка/(загуба) по промени во обртниот капитал</i>		14,473	(13,634)
Платени камати		(171)	(102)
<u>Платен данок на добивка</u>		<u>-</u>	<u>58</u>
<b>Нето парични текови генериирани од/(користени во) оперативни активности</b>		<b>14,302</b>	<b>(13,678)</b>
<b>Инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности, постројки и опрема	5	(7,730)	(3,493)
Набавка на нематеријални средства	6	(121)	(356)
Вложувања во недвижности	7	(1,271)	-
Приливи од продадени недвижности, постројки, опрема	5,17	1,543	21,974
Наплатени финансиски позајмици	10	4,120	20,122
<u>Дадени финансиски позајмици</u>	<u>10</u>	<u>(2,941)</u>	<u>(18,794)</u>
<b>Нето парични текови (користени во)/генериирани од инвестициони активности</b>		<b>(6,400)</b>	<b>19,453</b>
<b>Финансиски активности</b>			
Приливи од кредити		3,300	-
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>		<b>3,300</b>	<b>-</b>
<b>Нето промена на паричните средства</b>			
Парични средства на почетокот		5,824	49
<b>Парични средства на крајот</b>	<b>12</b>	<b>17,026</b>	<b>5,824</b>